



TOYOTA

Тојота Авто Центар доел

Трошоци за редовно одржување на TOYOTA RAV4 HYBRID до 100.000 km

важи до 01.06.2019



2015 AVA44L
AVA44

	КОЛИЧИНА	ЕДИНЕЧНА ЦЕНА	КАТАЛОШКИ БРОЈ	10.000 KM	20.000 KM	30.000 KM	40.000 KM	50.000 KM	60.000 KM	70.000 KM	80.000 KM	90.000 KM	100.000 KM
МОТОРНО МАСЛО 0-20 / 5 ЛИТРИ	5	850	08880-83590	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
ДИХТУНГ ОД ШТОПНА ЗА МАСЛО	1	60	90080-43037	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ФИЛТЕР ЗА МАСЛО	1	1000	04152-YZZA1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ФИЛТЕР ЗА ВОЗДУХ	1	2000	17801-37021			2,000			2,000			2,000	
ФИЛТЕР ЗА КЛИМА	1	1600	87139-YZZ16	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
СВЕКИЦИ	4	1250	90919-01259									5,000	
ГЛИЦЕРИН ВО СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ	1	550	08823-80005		550		550		550		550		550
ПРЕДНИ СОПИРАЧКИ	1	9500	04465-48170				9,500				9,500		
ЗАДНИ СОПИРАЧКИ	1	4000	04466-YZZE8					4,000				4,000	
КЛИНЕСТ РЕМЕН	1	1000	90916-02721										1,000
СЕРВИС НА КЛИМА УРЕД													
РАБОТНА РАКА				1,108	2,631	2,493	3,740	2,216	4,016	1,108	3,740	3,601	3,324
ВКУПНО СО РАБОТНА РАКА				8,018	10,091	11,403	20,700	13,126	13,476	8,018	20,700	21,511	11,784

ВКУПНО: 138827 ден.

Сервисни интервали се на 10.000 до 15.000 km (еднаш годишно) по препорака од Тојота Авто Центар . Сервисните интервали според TME (Toyota Motor Europe) се на 15.000 km или еднаш годишно

ЗАБЕЛЕШКА:

Сите цени се малопродажни со ДДВ изразени во денари со користење на оригинални резервни делови како и Тојота синтетско масло 0-20W

За детали околу распоредот на одржувањето и гаранциските услови, ве молиме да ја погледнете Гаранциската и сервисна книшка.

*Плочките се менуваат во зависност од начинот на возење и истрошеност. Глицеринот се менува на секои две години, фреонот се рециклира на секои 60.000 km

Тојота Авто Центар доел го задржува правото да ги менува цените без претходна најава.